



**Македонска
Кошаркарска
Федерација**



**СИСТЕМ
ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

СЕЗОНА 2017/2018



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

Врз основа на член 9 од Правилникот за натпреварување и член 5, 6, 7 и 8 од Пропозициите за натпреварување за Млади категории на Македонската Кошаркарска Федерација (**во понатамошен текст – МКФ**), на предлог на Комесарот за натпреварување и Стручниот совет, Управниот одбор на МКФ (**Комисија за итност**) на седницата одржана на ден ----- 2017 година, го усвои следниот:

СИСТЕМ И КАЛЕНДАР

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО:

МЛАДИ КАТЕГОРИИ – (МАЖИ и ЖЕНИ)

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

- 1.1.** Системот за натпреварување во **Млади категории** во организација на МКФ **е усвоен** од страна на УО на МКФ.
- 1.2.** Во натпреварувачката сезона 2017/2018, во сите степени на натпреварување во млади категории во организација на МКФ, ќе земат учество екипи кои учествувале во натпреварувањето во натпреварувачката сезона 2016/17 и ново-регистрации и пријавени екипи кои се вклучуваат во системот на натпреварување за секој степен на натпреварување – посебно.
- 1.3.** Сите пријавени екипи **се должни** да регистрираат играчи, **најдоцна до 15-ти Септември**, кој е утврден од страна на Регистрациската комисија на МКФ и од истата ќе добијат лиценци со кои играчите се стекнуваат со право на настап во натпреварувачката сезона 2017/2018 година.
- 1.4.** За сите степени на натпреварување во млади категории, **ќе бидат** на сила Пропозициите за натпреварување за млади на МКФ, прилагодени согласно степенот на натпреварување.

2. СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

- 2.1.** За натпреварувањето во сите степени на натпреварување во Млади категории – мажи, **пријавени се екипите кои се натпреваруваат во нат. сезона 2016/2017 година како и ново регистрирани клубови**, кои се поделени во **ПРВА и ВТОРА лига**, согласно пласманот од натпреварувачката сезона 2016/2017 година и територијална поделеност.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

2.2. ПРВА лига се состои од осум (8) екипи, согласно пласманот од натпреварувачката сезона 2016/2017 година и ново пријавена екипа која ќе ја уплати потребната котизација одредена според конечниот број на пријавени екипи и планираниот број натпревари, според Системот за натпреварување.

2.3. ВТОРА лига се состои од осум (8) или десет (10) екипи, согласно пласманот од натпреварувачката сезона 2016/2017 година и ново пријавени екипи кои ќе се пријават и ќе ја уплатат потребната котизација одредена според конечниот број на пријавени екипи.

МЛАДИНСКИ ЛИГИ - МАЖИ

I. М – 18 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 23 екипи.**

ПРВА ЛИГА - А		ПРВА ЛИГА - А1
01.	КК-ВАРДАР 1	КК-РАБОТНИЧКИ А.Д.
02.	КК-ШКУПИ	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.Д.
03.	КК-БОРЕЦ БАСКЕТ	КК-СЛОБОДЕН
04.	КК-ФЕНИКС 2010	КК-ЧАИР 2030
05.	КК-БАСКЕТ КАМ	КК-ВАРДАР 2
06.	КК-ФМП АКАДЕМИЈА	КК-ПАРТИЗАН МУЛТИ ШПЕД
	07.	КК-АНГЕЛИ
	08.	КК-ГОСТИВАР

ВТОРА ЛИГА - ИСТОК		ВТОРА ЛИГА - ЗАПАД
01.	КК-БАСКЕТ АКАДЕМИЈА	КК-ДЕКСА
02.	КК-КУМАНОВО 2009	КК-ПЕЛИСТЕР А.Д.
03.	КК-РИНИА	КК-АВ ОХРИД
04.	КК-ФЕНИ ИНДУСТРИ	КК-СЛОБОДЕН
05.	КК-ФМП АКАДЕМИЈА	КК-ЦРН ДРИМ
06.	КК-КОЖУВ	КК-МЕГА БАСКЕТ



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

I ПРВА лига,

- 1.1.** Лигата е составена од тринаесет (13) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-18)** и новопријавени екипи.
- 1.2.** Првата лига е поделена во две (2) групи и тоа А / А1 и ќе бидат составени од шест (6) односно седум (7) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-18)** и новопријавени екипи.
- 1.3.** Натпреварите се одигруваат по двокружен бод систем, секој со секого, односно десет (10) или четиринаесет (14) кола.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од десет (10) или четиринаесет (14) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со формирање на **СУПЕР лига**, составена од **осум (8) екипи**.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи од групите **А** и **А1** ќе се пласираат за **Супер лига**.
- 2.2.** Петто, шестто (итн) пласирани екипи од групите **А** и **А1** ќе ја формираат групата-**Б (за пласман)**.
- 2.3.** Екипите што ќе се пласираат во **Супер лигата**, ќе одиграат дополнителни осум (8) кола.
- 2.4.** Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
- 2.5.** Првопласираните четири (4) екипи од групата **А** ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата **А1**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во **Супер лигата**.
- 2.6.** Петто, шестто пласираните екипи од групата **А** ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата **А1**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група- А2 (за испиѓање)**.
- 2.7.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата-А2**, последнопласираните две (2) екипи испиѓаат од Првата лига, а останатите екипи според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за следната нат.сезона 2018/2019.
- 2.8.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **Супер лигата**, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-8** и ќе разигруваат со екипите од **Втора лига** за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

III Трета фаза,

- 3.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **Супер лигата** во разигрувањето од прв круг се слободни.
- 3.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **Супер лигата** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новопформираната **ВТОРА лига односно со групата-Б**, по следниот систем:
- 3.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: СЛ5 – Б4**
 - 2 нат: СЛ6 – Б3**
 - 3 нат: СЛ7 – Б2**
 - 4 нат: СЛ8 – Б1**
- 3.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.
- 3.6. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- А нат: Првопласиран СЛ1 – Победник од 4 нат,**
 - Б нат: Второпласиран СЛ2 – Победник од 3 нат,**
 - В нат: Третопласиран СЛ3 – Победник од 2 нат,**
 - Г нат: Четвртопласиран СЛ4 – Победник од 1 нат,**
- 3.7.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.8.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија М-18 (Мажи) и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2017/2018.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

- ПФ - 1:** Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**
- ПФ - 2:** Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 4.2. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 4.3. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.
- 4.4.** Термини за одигрување на натпреварите:
... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**
... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.
- 4.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.
- 4.6. Доколку** организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 4.7. Доколку** Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 4.8. Доколку** Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 4.9. Доколку** организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I

ВТОРА лига,

- 1.1.** Лигата ќе биде поделена во две групи (**ИСТОК и ЗАПАД**) и составена од пет (5) екипи, земајки го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-18**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно десет (10) кола.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **десет (10) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-6, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (4) екипи од групите **ИСТОК** и **ЗАПАД** ќе се пласираат за понатамошно разигрување со екипите од **Супер лигата** и ја формираат **групата-Б (за разигрување)**.
- 2.2.** Петто, шесто (итн) пласирани екипи од групите **ИСТОК** и **ЗАПАД** ќе ја формираат **групата-В (за пласман)**.
- 2.3.** Екипите што ќе се пласираат во **групите Б и В** ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола.
- 2.4.** Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
- 2.5.** Првопласираните четири (4) екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата **ЗАПАД**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – Б**.
- 2.6.** Петто, шесто пласираните екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата **ЗАПАД**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – В**.
- 2.7.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата-В**, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви за следната нат.сезона 2018/2019.
- 2.8.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-8** за следната нат.сезона.
- 2.9.** Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-4**, и ќе имаат право да разигруваат со екипите од **Супер лига** за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.
- 2.10.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, првопласираните две (2) екипи според пласманот директно се пласираат во Прва лига за следната нат.сезона 2018/2019.
- 2.11.** **РАЗИГРУВАЊЕТО Е ПОДЕТАЛНО ОБЈАСНЕТО ВО СИСТЕМОТ ЗА ПРВА ЛИГА ВО ТРЕТА ФАЗА.**



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

II. М – 16 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 27 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

ПРВА ЛИГА	
01.	КК-ВАРДАР 1 ФМП АКАДЕМИЈА
02.	КК-ФЕНИКС 2010
03.	КК-РАБОТНИЧКИ а.д.
04.	КК-МЗТ СКОПЈЕ а.д.
05.	КК-ПИНК ПАНТЕРИ – Куманово
06.	КК-СЛОБОДЕН
07.	КК-ГОСТИВАР - Гостивар
08.	КК-ПАРТИЗАН МУЛТИ ШПЕД
09.	КК-АНГЕЛИ
10.	КК-ВАРДАР 1

ВТОРА ЛИГА - ИСТОК		ВТОРА ЛИГА - ЗАПАД	
01.	КК-БАСКЕТ КАМ	КК-ПЕТР. ЈУНИОР (Б)	
02.	КК-СПОРТИСИМО БАСКЕТ	КК-ПЕТРОВСКИ	
03.	КК-ФЕНИ ИНДУСТРИ	КК-ЦРН ДРИМ	
04.	КК-СПОРТ ТИМ	КК-СЛОБОДЕН	
05.	КК-БОРЕЦ БАСКЕТ	КК-АВ ОХРИД	
06.	КК-РОЛИНГ 08	КК-КЕТС БАСКЕТБАЛ	
	07.	КК-ДЕКСА	
	08.	КК-ПЕЛИСТЕР А.Д.	

ВТОРА ЛИГА - СКОПЈЕ	
01.	КК-КВИСКО БАСКЕТ
02.	КК-МИЛАНОВСКИ - Куманово
03.	КК-ШКУПИ
04.	КК-ИЛИНДЕН
05.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А. А.Д.
06.	КК-ЛИРИЈА 77

I ПРВА лига,

- 1.1.** Лигата да биде составена од девет (9) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-16)** и ново пријавени екипи.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (18) кола.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 1.3.** По одигрување на натпреварите од **осумнаесет (18) кола**, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни **осум (8) кола**.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и шест (26) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-9, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига (А)** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига (А)** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новформираната **ВТОРА лига односно со групата-Б**, по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: А5 – Б4**
2 нат: А6 – Б3
3 нат: А7 – Б2
4 нат: А8 – Б1
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

- 3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
- А нат: Првопласиран А1 – Победник од 4 нат,**
Б нат: Второпласиран А2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран А3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран А4 – Победник од 1 нат,
- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2017/2018.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2018 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2018 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

I ВТОРА лига,

- 1.1.** Лигата ќе биде поделена во три групи (**ИСТОК, ЗАПАД и СКОПЈЕ**) и истите ќе бидат составени од шест (6) или седум (7) екипи, земајќи го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-16**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно десет (10) или четиринаесет (14) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **десет (10) или четиринаесет (14) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-6 односно 1-7, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1.** Првопласираните две (2) екипи од групите (**ИСТОК, ЗАПАД и СКОПЈЕ**) ќе се пласираат за понатамошно разигрување и ќе ја формираат **групата-Б (за државен првак)**.
- 2.2.** Трето и Четвртопласираните екипи од групите (**ИСТОК, ЗАПАД и СКОПЈЕ**) ќе ја формираат **групата-В (за пласман)**.
- 2.3.** Петто и Шестопласираните екипи од групите (**ИСТОК, ЗАПАД и СКОПЈЕ**) ќе ја формираат **групата-Г (за испаѓање)**.
- 2.4.** Екипите што ќе се пласираат во групите **Б, В и Г** ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола.
- 2.5.** Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:
- 2.6.** Првопласираните две (2) екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата **ЗАПАД и СКОПЈЕ**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – Б (за државен првак)**.
- 2.7.** Трето и Четвртопласираните екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни осум (8) кола со екипите од групата **ЗАПАД и СКОПЈЕ**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – В (за пласман)**.
- 2.8.** Петто, шесто пласираните екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни осум (8) или десет (10) кола со екипите од групата **ЗАПАД и СКОПЈЕ**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – Г (за испаѓање)**.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 2.9.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-6** за следната нат.сезона.
- 2.10.** Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-4**, и ќе имаат право да разигруваат со екипите од **Супер лига** за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.
- 2.11.** По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, првопласираните две (2) екипи според пласманот директно се пласираат во Прва лига за следната нат.сезона 2018/2019.
- 2.12.** **РАЗИГРУВАЊЕТО Е ПОДЕТАЛНО ОБЈАСНЕТО ВО СИСТЕМОТ ЗА ПРВА ЛИГА ВО ВТОРА И ТРЕТА ФАЗА.**

III. М – 15 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 10 екипи.**

ПРВА ЛИГА	
01.	КК-ПАРТИЗАН МУЛТИ ШПЕД
02.	КК-РОЛИНГ 08 – Струмица
03.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А. а.д.
04.	КК-ВАРДАР
05.	КК-АБА – Струмица
06.	КК-ФЕНИКС 2010
07.	КК-РАБОТНИЧКИ а.д.
08.	КК-СПОРТИСИМО БАСКЕТ - Неготино
09.	КК-МВП СТРУМИЦА – Струмица
10.	КК-БАЛ ФОР ЛАЈФ - Куманово

I Прва фаза,

- 1.1.** Лигата да биде составена од десет (10) екипи, според бројот на пријавените екипи во категоријата **(М-15)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (18) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од **осумнаесет (18) кола**, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни **девет (9) кола**.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 1.4. По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и седум (27) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-10, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.
- 1.5. Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-4**, и ќе имаат право да разигруваат за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа (**1**) со Четвртопласирана екипа (**4**),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (**2**) со Третопласирана екипа (**3**),

2.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.**

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од **20.000,00 денари** и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на **50 %** од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 2.9.** Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

IV. M – 14 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 18 екипи.**

ПРВА ЛИГА	
01.	КК-ФЕНИКС 2010
02.	КК-ПАРТИЗАН МУЛТИ ШПЕД
03.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.
04.	КК-ВАРДАР

ВТОРА ЛИГА - ИСТОК		ВТОРА ЛИГА - ЗАПАД	
01.	КК-ДИНО БАСКЕТ-Кочани	КК-ЦРН ДРИМ 007-Струга	
02.	КК-СЛОБОДЕН	КК-ПАРТИЗАН МУЛТИ ШПЕД	
03.	КК-ВОД. ЛИСИЦИ	КК-ПЕТРОВСКИ-Битола	
04.	КК-КР. ПАЛАНКА	КК-ФМП АКАДЕМИЈА	
05.	КК-РАБОТНИЧКИ А.Д.	КК-ФЕНИ ИНДУСТРИ	
06.	КК-РИНИА-Куманово	КК-ГОСТИВАР	
07.	КК-МВП СТРУМИЦА	КК-СЛОБОДЕН	
08.	КК-КАРПОШ СОКОЛИ	КК-ШКУПИ	

I ПРВА лига,

- 1.1.** Екипите ќе се натпреваруваат во **Прва и Втора лига.**
- 1.2.** Лигата да биде составена од четири (4) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(M-14)** и ново пријавени екипи.
- 1.3.** Натпреварите ќе се одиграат по **ЧЕТВОРОКРУЖЕН** бод систем, секој со секого, односно дванаесет (12) кола.
- 1.4.** По одигрување на натпреварите од дванаесет (12) кола, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви **1-4** за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

II

Втора фаза,

2.1. Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига (А)** во разигрувањето ќе разигруваат со првопласираните четири (4) екипи од **Втората лига** по следниот принцип:

2.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран А – Четвртопласиран Б,

Б нат: Второпласиран А – Третопласиран Б,

В нат: Третопласиран А – Второпласиран Б,

Г нат: Четвртопласиран А – Првопласиран Б,

2.2. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

2.3. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2017/2018.

3.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

3.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

3.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.

3.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

3.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

3.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 3.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 3.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (3.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 3.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I ВТОРА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде поделена во две групи (**ИСТОК и ЗАПАД**) и истите ќе бидат составени од седум (7) екипи, земајќи го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-14**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза **четиринаесет (14) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1-7, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1. Првопласираните три (3) екипи од групите (**ИСТОК и ЗАПАД**) ќе се пласираат за понатамошно разигрување и ќе ја формираат **групата-Б (за државен првак)**.
- 2.2. Четвртопласираните и петтопласираните екипи од групите (**ИСТОК и ЗАПАД**) ќе ја формираат **групата-В (за пласман)**.
- 2.3. Шестопласираните и седмопласираните екипи од групите (**ИСТОК и ЗАПАД**) ќе ја формираат **групата-Г (за испиѓање)**.
- 2.4. Екипите што ќе се пласираат во групите **Б, В и Г** ќе одиграат дополнителни шест(6) кола.
- 2.5. Натпреварите ќе се одиграат по следниот систем:



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 2.6. Првопласираните три (3) екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни шест (6) кола со екипите од групата **ЗАПАД**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – Б (за државен првак)**.
- 2.7. Четвртопласираните и петтопласираните екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни шест (6) кола со екипите од групата **ЗАПАД**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – В (за пласман)**.
- 2.8. Шестопласираните и седмопласираните екипи од групата **ИСТОК** ќе одиграат дополнителни шест (6) кола со екипите од групата **ЗАПАД**, при што меѓусебните резултати од првиот круг се пренесуваат во оваа **група – Г (за испаѓање)**.
- 2.9. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-6** за следната нат.сезона.
- 2.10. Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-4**, и ќе имаат право да разигруваат со екипите од **Првата лига** за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.
- 2.11. По одигрување на натпреварите од Втората фаза во **групата - Б**, првопласираните две (2) екипи според пласманот директно се пласираат во Прва лига за следната нат.сезона 2018/2019.
- 2.12. **РАЗИГРУВАЊЕТО Е ПОДЕТАЛНО ОБЈАСНЕТО ВО СИСТЕМОТ ЗА ПРВА ЛИГА ВО ВТОРА ФАЗА.**

VI. M – 12 (МАЖИ)

Системот е ист како од минатава нат. сезона и истиот ќе биде дополнително доставен.

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 16 екипи**.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

МЛАДИНСКИ ЛИГИ - ЖЕНИ

VI. M – 18 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 06 екипи.**

A 1	
01.	ЖКК-БАДЕЛ 1862
02.	ЖКК-ШКУПИ
03.	ЖКК-БАСКЕТ КАМ
04.	ЖКК-СТРУГА 2009
05.	ЖКК-ВАРДАР
06.	ЖКК-ГОСТИВАР 2009

I Прва фаза,

- 1.1. Екипите ќе се натпреваруваат во една лига А1, составена од шест (06) екипи.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по **ЧЕТВОРОКРУЖЕН** бод систем, секој со секого, односно дваесет (20) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од дваесет (20) кола, екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа **(1)** со Четвртопласирана екипа **(4)**,
ПФ - 2: Второпласирана екипа **(2)** со Третопласирана екипа **(3)**,

2.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2018 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

2.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

VII. М – 16 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 08 екипи.**

	A 1
01.	ЖКК-БАДЕЛ 1862
02.	ЖКК-СТРУГА 2009
03.	ЖКК-АКАДЕМИК
04.	ЖКК-ШКУПИ
05.	ЖКК-БАСКЕТ КАМ
06.	ЖКК-ПРОБАСКЕТ
07.	ЖКК-БАЛ ФОР ЛАЈФ
08.	ЖКК-ГОСТИВАР 2009



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

I

Прва фаза,

- 1.1.** Екипите ќе се натпреваруваат во една лига А1, составена од седум (07) екипи.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по **ДВОКРУКРУЖЕН** бод систем, секој со секого, односно ЧЕТИРИНАЕСЕТ (14) кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од ЧЕТИРИНАЕСЕТ (14) кола, натпреварувањето ќе продолжи со ОРОЛОЦО систем од седум (7) кола, при што екипите според пласманот ќе ги добијат натпреварувачките броеви 1-4 за разигрување за Државен првак на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2017/2018.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа (1) со Четвртопласирана екипа (4),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (2) со Третопласирана екипа (3),

2.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

2.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2017/2018 година.

2.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2018 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2018 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

2.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

2.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

2.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.



СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Сезона
2017/18

- 2.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 2.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

VIII . М – 14 (ЖЕНИ)

По доставениот список од канцеларијата на МКФ за регистрација на своите кошаркарки во оваа категорија пријавени се **вкупно 04 екипи.**

	A 1
01.	ЖКК-БАДЕЛ 1862
02.	ЖКК-СТРУГА 2009
03.	ЖКК-ШКУПИ
04.	ЖКК-Кр. ПАЛАНКА

Системот за натпреварување во М-14 ќе биде дополнително одреден во соработка со Стручниот совет на МКФ.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 3.1. Системот и календарот за натпреварување на предлог на Комесарот за млади и Стручниот совет **ги усвојува** Управниот одбор на МКФ.
- 3.2. Измените и дополненија на Системот и календарот за натпреварување, се вршат на начин и постапка како што е предвидено и за нивно донесување.
- 3.3. Толкување на Системот и календарот за натпреварување, дава Управниот одбор на МКФ.
- 3.4. Системот и календарот за натпреварување, стапуваат на сила со денот на нивното усвојување од страна на Управниот Одбор на МКФ, а ќе се применува за натпреварувачката 2017/2018 година.

Скопје, 11.10.2017 година

Комесар за натпреварување,
Владо Цветковски